

# KIA KND-4 CONCEPT



"Kia Motors Corporation" на Саемот за автомобили во Сеул го претстави новиот KND-4 концепт, кој е дизајниран со цел да ја зајакне позицијата на "Kia" како еден од главните производители на 4x4 и RV автомобили. KND-4 концептот има динамичен и моќен карактер, како и големо чувство за индивидуалност. Надворешниот дизајн е направен за да им се допадне на луѓето кои имаат активен животен стил и истовремено ги отстранува традиционалните граници меѓу урбаните и руралните возила, креирајќи SUV кој изгледа одлично во секоја околина. Овој џип е дизајниран за четири лица, со индивидуални седишта. Целата внатрешност е футуристички дизајнирана. Подот, таблата со инструментите, како и сите детали на вратите имаат метална завршница и се нагласени со помош на индиректни светла. KND-4 е замислен и креиран од "Kia Namyang" дизајнерскиот центар. Него го придвижува 2,2 литарски турбо дизел мотор, кој ги придвижува сите 4 тркала преку најновата верзија на Kia Active Torque Transfer (ATT) системот.



## CARVER ONE

Ако барате возило за врвно и единствено уживање, Carver One е за вас! Единственото возило кое ги комбинира својствата на моторцикл и на автомобил, се управува со волан, а се налегнува како



мотор! Тајната е во DVC (Dynamic Vehicle Control) составот, кој автоматски го одредува навалувањето според брзината и акцелерацијата. Чудното возило кое оваа година во Женева премиерно се претстави во сериска комерцијална варијанта, има мотор од 659 cc и 50 kW/68 кс, а троши 7 литри на 100 км. 643 кг тешкото возило забрзува од 100 км/ч за 8,2 секунди, а максималната брзина му е 185 км/ч. Сигурно многумина ќе посакаат да го имате во својот возен парк.



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ДЕСЕТ НАЈВЕТНИ АВТОМОБИЛИ НА СВЕТОТ

Во рамките на сопствено аналитичко истражување, посветено на цените на автомобилите, "Business Week" состави список на највентни автомобили на светот.

На врвот на списокот е индијската Tata Indica, чија фабрична цена изнесува 2.200 долари, а зад неа е кинескиот Chery QQ со цена од 3.900 долари.

Еве каков е списокот на десетте највентни: Tata Indica - 2.200\$, Chery QQ - 3.900\$, Geely Merrie Star - 4.200\$, Geely HQ S-RV - 4.400\$, Suzuki Maruti 800 - 4.400\$, Fiat Palio - 5.000\$, Suzuki Maruti Alto - 6.000\$, Hyundai Atos - 6.350\$, Dacia Logan - 6.600\$, Chery Flagcloud - 7.300\$, Suzuki Swift - 8.800\$, Hyundai Getz - 9.400\$, Chevrolet Aveo - 10.560\$, Dacia Logan MPV - 10.900\$.

### КОБНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА

На луѓето со среден раст ќе им го спасат животот, но научниците прв пат успеаја да докажат дека високите и ниските луѓе можат да се здобијат со сериозни повреди при активирањето на воздушните перничкиња. Научниците од Универзитетот во Орегон докажаа дека воздушните перничкиња можат да бидат многу опасни за луѓето со низок раст, но и дека високите луѓе би требало да бидат загрижени. Нивното истражување содржи податоци кои се собрани во текот на изминатите 11 години и се однесуваат на 68.000 возачи и совозачи кои биле учесници во судари. Во истражувањето се опфатени старите, но и новите "паметни" воздушни перничкиња. При нивното отворање најмалку последици имале луѓето со висина меѓу 160 и 170 см.

## GOLF GTI W12 650

и до максимална брзина од 323 км/ч. 6,0 литарскиот мотор е средишно сместен зад седиштата на возачот и на совозачот и е комбиниран со шестстепен автоматски менувач, чија сила ја пренесува на задните тркала. GTI W12 650 е 12 см поширок (1,88 м) и 8 см понизок (1,42 м) од стандардниот GTI, а од напред се наоѓаат посебно изработени гуми со широчина од 235 мм, а од назад со 295 мм. Внатрешноста, исто така, е приспособена на расе car изгледот и перформансите. Малку веројатно е сериско производство на овој автомобил.

"Volkswagen" го претстави на Worthersee автосаемот концептниот Golf GTI W12 650, придвижуван од 6,0 литарски би-турбо 12-цилиндричен мотор, со кој достигнува брзина од 100 км/ч само за 3,7 секунди. Би-турбо моторот W12 развива сила од 650 кс, односно 474 kW при само 6.000 в/мин. и максимален вртежен момент од 750 Nm при 4500 в/мин. Покрај овој, Golf го користат и Bentley Continental, Audi A8, Volkswagen Phaeton и Tuareg. Со веќе спомнатите 3,7 секунди спринт од 0 до 100 км/ч, овој мотор ќе го натера GTI W12

